



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Среда, 29 април 1959

Скопје

Број 15

Год. XV

Претплатата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 48 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

74.

### УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за рибарство, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 март 1959 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 27 март 1959 година.

У бр. 2

27 март 1959 година

Скопје

Претседател  
на Народното собрание,  
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

## ЗАКОН ЗА РИБАРСТВО

### I. Општи одредби

#### Член 1

Одредбите на овој закон се однесуваат на ловот, одгледувањето и заштитата на рибите, раковите, школките и другите корисни водни животни.

#### Член 2

Риболовните води се затворени и отворени.

Затворени води се:

а) рибниците и другите базени за одгледување и чување на риби;

б) полурибниците и каналите на мелиоративните системи, блата и стари речни корита доколку со отворените води не се во трајна или временна врска погодна за премин на рибите.

Сите останати води се отворени.

Поблиски прописи за прогласување на затворени води, изградба на рибници и полурибници донесува републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството.

#### Член 3

Рибите во отворените води и водите што настапуваат од поплави се општонароден имот.

#### Член 4

Одредбите на овој закон не се однесуваат на водите каде што е организирано одгледување и стопанисување на риби (рибници, полурибници, канали, блата и сл.), ако тоа не е определено поинаку.

#### Член 5

Со цел риболовните води правилно да се искористуваат и управуваат, отворените води се делат на риболовни подрачја и риболовни ревири.

Риболовно подрачје е определен дел од отворена вода или отворена вода со притоците и страничните води, кои во однос на рибарството претставуваат поврзана биолошка заедница и економска целина способна за самостојно стопанско искористување.

Под риболовен ревир се подразбира дел од вода кој може да биде и составен дел од риболовно подрачје, а може да се искористува како самостоен риболовен објект во стопански или спортско-риболовни цели.

#### Член 6

Риболовните подрачја и ревири ги определува републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството.

#### Член 7

Одделните риболовни подрачја или ревири или нивните делови Извршниот совет може да ги прогласи за резервати.

Резервати се делови од отворени води во кои се воведува посебен режим на управување ако тоа го бара посебниот биолошки интерес или интересот за унапредувањето и заштитата на рибарството.

Со актот за прогласување на резерватот се пропишуваат границите и начинот на неговото користење како и мерките за унапредувањето и заштитата на рибарството во него.

#### Член 8

Одделни риболовни води и нивните делови што се од особено значење за природно плодење на рибите и исхрана на рибниот подмладок можат да се прогласат како заштитни ревири или природни рибни плодишта.

На заштитните ревири и природни рибни плодишта е забранет секаков риболов.

Одделни риболовни води и нивни делови во кои рибниот фонд е значително намален може привремено да се прогласат за заштитни ревири.

Решение за прогласување на заштитни ревири и плодишта донесува околинскиот народен одбор по претходно прибавено мислење на Републичкиот завод за рибарство.

#### Член 9

За унапредување на рибарството можат да се основаат научно-испитувачки и други установи.

## II. Управување и користење на риболовните води

### Член 10

Народниот одбор на општината управува со сите риболовни води на своето подрачје.

Ако одредено риболовно подрачје или ревивр опфаќа подрачје на две или повеќе општини, со тоа риболовно подрачје или ревивр управува оној народен одбор на општината, што, според обемот на рибарското производство на неговото подрачје, го определи народниот одбор на околицата на седница со рамноправно учество на обата собора.

Ако одредено риболовно подрачје или ревивр опфаќа подрачје на две или повеќе околии со тоа риболовно подрачје или ревивр управува оној народен одбор на општината, што според обемот на рибарското производство споразумно го определат народните одбори на околицата. Во случај на спор, одлучува Извршниот совет.

### Член 11

Риболовно подрачје или ревивр, по правило, се дава на користење на стопански организации, спортски риболовни организации и установи што работат на унапредување на рибарството.

### Член 12

За користење на риболовното подрачје или ревивр стопанска организација, спортско риболовно друштво и установа што работи за унапредување на рибарство склучува договор со народниот одбор на општината. Договорот е, по правило, повеќегодишен.

Договорот за користење на риболовното подрачје или ревивр содржи услови за кои корисникот мора да се придржува и мерки што е должен да ги презема со цел да се унапредува рибарството.

Правото на користењето на риболовното подрачје или ревивр, народниот одбор на општината може да го одземе од корисникот а ако тој го користи спротивно на договорот или одредбите на овој закон.

### Член 13

Право на ловење во риболовно подрачје или ревивр индивидуален професионален рибар здобива врз основа на дозвола за риболов.

Дозволата за риболов од претходниот став се издава за една година.

### Член 14

За користење на риболовно подрачје или ревивр корисниците од член 11 и член 13 на овој закон плаќаат надоместок.

## III. Вршење на риболов

### Член 15

Риболовот може да се врши во стопански или спортски цели.

### Член 16

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството, одредува во кои води може да се врши стопански риболов.

### Член 17

Стопански риболов вршат стопански организации и индивидуални професионални рибари на кои

рибарството им е основна дејност и се регистрирани како такви.

Со стопански риболов можат да се бават и земјоделски задруги и земјоделски стопанства преку погоии на кои основна дејност им е рибарството и се регистрирани како такви.

### Член 18

За вршење на стопански риболов на индивидуален професионален рибар му се издава дозвола за риболов. Дозволата ја издава органот на управата надлежен за работите на рибарството на народниот одбор на општината кој управува со риболовното подрачје или ревивр за кој се издава дозвола.

### Член 19

Дозвола за вршење стопански риболов се издава на индивидуален рибар што ги исполнува условите:

1. да е државјанин на Федеративна Народна Република Југославија;
2. да му е риболовот главно занимање;
3. да е деловно способен;
4. да има потребна стручна спрема;
5. да не е осуден со правосилна судска пресуда на забрана вршење на рибарска дејност; и
6. против него да не е изречена заштитна мерка одземање дозволата за риболов, додека таа заштитна мерка трае.

Прописи за стручната спрема и начинот на стекнување на стручна спрема за рибар донесува Секретаријатот за труд на Извршниот совет.

### Член 20

Лицата запослени во стопанските претпријатија и задруги кои вршат риболов се снабдуваат со посебни лични објави издадени од стопанското претпријатие или задругата заверени од органот на управата надлежен за работите на рибарството на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа претпријатието односно задругата.

### Член 21

Спортски риболов вршат, членови на спортски риболовни друштва, здружени во сојуз на спортски риболовни друштва, а кои имаат дозвола за спортски риболов.

Дневна дозвола за спортски риболов може да се издаде и на лице што не е член на спортско-риболовно друштво, а кое времено претстојува во едно место на одмор, лекување или како турист.

Лице што се бави со спортски риболов не смее да ја продава уловената риба, ниту да ја дава во замена.

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството ќе пропише посебни услови под кои лицата помлади од 16 години можат да се занимаваат со спортски риболов.

### Член 22

Странските државјани што се постојано настанети во Федеративна Народна Република Југославија, можат да се занимаваат со спортски риболов под исти услови како и останатите граѓани.

Странски државјани — туристи можат да се занимаваат со спортски риболов доколку се снабдат со дневна риболовна дозвола.

На членовите на дипломатски претставништва риболовни дозволи им издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството преку Државниот секретаријат за надворешни работи.

#### Член 23

Дозволата за спортски риболов може да биде:

1. годишна со важност за една календарска година и за сите риболовни води на територијата на Народна Република Македонија;
2. годишна со важност за една календарска година за одредени риболовни подрачја или ревири;
3. дневна со важност од 1—30 дена за сите риболовни води на територијата на Народна Република Македонија;
4. дневна со важност од 1—30 дена за одредени риболовни подрачја или ревири.

Годишните дозволи за спортски риболов со важност за целата територија на Народна Република Македонија, ги издава органот на управата надлежен за работите на рибарството на народниот одбор на општината на чие подрачје спортскиот риболовец е настанет.

Дневните дозволи за спортски риболов со важност за целата територија на Народна Република Македонија ги издаваат органите на управата надлежни за работите на рибарството на народните одбори на општините.

Годишните и дневните дозволи за спортски риболов со важност за едно риболовно подрачје или ревир ги издава органот на управата надлежен за работите на рибарството на народниот одбор на општината кој управува со риболовното подрачје или ревир.

По овластување на народниот одбор на општината дневни дозволи можат да издаваат и спортските риболовни друштва и туристичките организации.

Дозволите за спортски риболов се издаваат по единствени образци што ги пропишува републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството по претходно прибавено мислење на Сојузот на спортските риболовни друштва на Народна Република Македонија.

#### Член 24

Височината на надоместокот за годишни и дневни спортски риболовни дозволи со важност за сите риболовни води на територијата на Народна Република Македонија, ја одредува републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството. Височината на надоместокот за годишни и дневни спортски риболовни дозволи со важност за едно риболовно подрачје или ревир ја одредува народниот одбор на општината кој управува со риболовното подрачје или ревир, во рамките што ги одредува републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството.

Височината на надоместокот за користење на риболовно подрачје или ревир ја утврдува народниот одбор на општината, кој управува со риболовното подрачје или ревир, за секоја година однапред.

Покрај надоместокот од претходните ставови народните одбори на општината можат да одредат и додатни надоместувања за дневен лов, ако тоа го

бараат интересите за заштита и унапредување на рибарството и риболовниот спорт.

#### Член 25

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството, по претходно прибавено мислење од Сојузот на спортските риболовни друштва на Народна Република Македонија, го одредува риболовниот прибор и мамците со кои може да се врши спортски риболов како и количината на дневниот улов.

#### Член 26

Риболовната дозвола од член 18 и 21 на овој закон не може да се отстапува на користење на друго лице.

#### Член 27

Спортските риболовни организации со цел да се унапредува рибарството можат да подигаат мрестилишта во согласност со републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството.

#### Член 28

За потребите на мрестилишта матична риба може да се лови и за време на ловостој на рибните плодишта и заштитни риболовни ревири, со тоа што по вештачкото мрестење рибите се враќаат живи во водата.

По исклучок републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството може да одобри уловената риба од претходниот став да не се враќа жива во водата.

#### Член 29

Стручниот персонал и работниците на рибарските научни установи како и на други научни установи што се занимаваат со испитувачка работа од областа на рибарството со цел на научно испитување, може со дозвола што ја издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството да лови риби во сите риболовни води на Народна Република Македонија без оглед на ловостој забрана на риболов и минимална одредена големина на рибите и со сите риболовни средства.

### IV. Унапредување и заштита на рибарството

#### Член 30

Народниот одбор на општината презема мерки што придонесуваат за унапредување на рибарството и заштита на риболовните води со кои управува, а особено:

1. се грижи за заштита на рибите и рибниот подмладок и други корисни водни животни;
2. се грижи за подигање мрестилишта за производство на подмладок за порибување на риболовните води;
3. ја стимулира изградбата на рибници и полу-рибници.

Со цел да се унапредува рибарството можат да се донесуваат програми за унапредување на рибарството.

#### Член 31

Отпадните води и штетните материји не смеат да се пуштаат во риболовните води ако содржат отровни материји кои би можеле штетно да влијаат на рибите и на останатата флора и фауна.

Сите корисници на води кои се принудени да испуштаат отпадни води во отворените и затворе-

ните риболовни води, должни се да се придржуваат кон постојните прописи за заштита на водите.

#### Член 32

Републичките органи на управата надлежни за работите на рибарството одредуваат на кои хидротехнички уреди инвеститорите и корисниците треба да обезбедат непречен премин на рибите како и нивната заштита.

Инвеститорите и корисниците на хидротехничките работи се должни да го спречат оштетувањето на засолништата и природните рибни плодишта.

Органот надлежен за издавање водостопанска согласност на инвестициона програма или главен проект е должен претходно да прибави мислење од републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството.

#### Член 33

Се забранува:

1. ловење риби со помош на експлозивни или наркотични средства (динамит, бомби, карбид, вар и слично), како и со сите други средства и материји што ги зашемадуваат и убиваат рибите;

2. ловење риби со употреба на огнестрелно оружје;

3. употреба на мрежи со окца под пропишаната големина освен кај мрежите на ловење мамци;

4. фрлање во риболовните води штетни отпадци, мрши, пиловина и кора од дрво;

5. киснење лен или коноп надвор од местата што ќе ги одреди надлежниот народен одбор на општината;

6. продавање и ставање во промет на оние видови риби за кои е определен ловостој, како и риби под одредена големина без уверение за тоа дека рибите потекнуваат од затворена вода. Претпријатија што се занимаваат со преработка на риби, тоа можат да го вршат и за време на ловостојот само на оние количини риби што се уловени пред започнување на ловостојот за тие видови риби.

#### Член 34

Без посебно одобрение забрането е:

1. ловење риби со остви;

2. ловење риби со електрична струја;

3. ловење риби на оддалеченост помала од 200 метра од браните и зафатите;

4. внесување во отворените и затворените води такви видови риби, други водни животни и водни растенија што дотогаш во тие води ги немало;

5. претрадување на риболовни води со постојани или времени средства или постројки кои го оневозможуваат преминот на рибите, а со цел да се врши риболов.

Одобрението од претходниот став го дава републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството по претходно прибавено мислење од рибарската научна установа.

#### Член 35

Со цел да се обезбеди заштита и размножување на рибите и другите водни животни републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството пропишува:

1. време кога одделни видови риби и други животни во водата не смеат да се ловат (ловостој) и ограничување за време на ловостојот;

2. најмала големина на рибите и други животни во отворените води под која не смеат да се ловат;

3. ограничување во поглед употребата на риболовните средства, големината на окцата на рибарските мрежи и ограничување на одделни начини на риболов, а особено ноќниот риболов;

4. времена или постојана забрана на лов на ретките или проредени видови риби или други корисни водни животни во сите или само во некои отворени води;

5. мерки за сузбивање на рибни болести;

6. мерки за заштита на рибници, полурибници и мрестилишта како и постројките што се во врска со нив;

7. мерки за обезбедување враќање на рибите од поплавеното подрачје во водата од која настанала поплавата;

8. како се постапува со рибите или оплодената кра наменета за порибување на отворените води.

### V. Катастар и регистар

#### Член 36

За правилно управување, користење и евидентирање на риболовните води се води катастар на риболовните води.

Катастар се води за подрачјето на општината односно Републиката.

Катастарот го води органот на управата надлежен за работите на рибарството на народниот одбор на општината односно републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството.

Содржината и начинот на водењето на катастарот го пропишува републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството.

#### Член 37

Органот на управата надлежен за работите на рибарството на народниот одбор на општината води регистар на рибарските организации, самостојните професионални рибари и за риболовните средства од своето подрачје.

Содржината и начинот на водењето на регистарот го пропишува републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството.

### VI. Надзор и рибарско-чуварска служба

#### Член 38

Надзор над спроведувањето и примената на прописите и мерките во областа на рибарството вршат овластени лица од народниот одбор на општината односно околијата и републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството.

#### Член 39

За непосредно чување и заштита на риболовните води од своето подрачје народниот одбор на општината организира рибарско-чуварска служба, која по правило се врши преку чувари на риболовот.

Чувањето на риболовните води го вршат и припадниците на Народната милиција на подрачјето каде што ја вршат својата редовна должност. По овластување од надлежниот орган на управата на народниот одбор на општината, на одделни риболовни води рибарско-чуварска служба можат да вршат и шумари, полски пазачи, патари, пазачи на канали и насапи.

Стопанските и спортските риболовни организации можат да имаат свои чувари на риболовните подрачја и ревириште што им се дадени на користење.

Поблиски прописи за организацијата и работата на рибарско-чуварската служба пропишува републичкиот орган на управата надлежен за работите на рибарството, во согласност со Државниот секретаријат за внатрешни работи.

## VII. Фондови

### Член 40

Народните одбори на општините можат да основаат општински фондови за унапредување на рибарството.

Средствата на општинските фондови се образуват:

1. од надоместоците остварени од стопанскиот риболов;
2. од надоместоците остварени за издадени годишни и дневни дозволи за спортски риболов за одредено подрачје или ревир;
3. од дотации и подароци;
4. од камата на средствата на фондот вложени кај банката;
5. од други приходи на фондот.

Средствата собрани од надоместувањата од годишните и дневните дозволи за спортскиот риболов со важност за целата територија на Народна Република Македонија, се уплатуваат во фондот за рибарство при Сојузот на спортските риболовни друштва на Народна Република Македонија.

### Член 41

Фондовите за унапредување на рибарството се правни лица и за своите обврски одговораат со своите средства.

Средствата на фондовите можат да се употребуваат исклучиво за унапредување на рибарството.

Со фондовите управува органот што ќе го одреди народниот одбор на општината.

## VIII. Казнени одредби

### Член 42

Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни за прекршок стопанска или друга организација која:

1. не обезбеди непречен премин на рибите и нивна заштита од уништување;
2. не преземе потребни мерки при изведувањето на хидротехнички работи за да не се оштетат засолништата и природните рибни плодишта;
3. трајно или повремено загадува риболовна вода со отпадни води или штетни материји што ја трујат, зашеметуваат или убиваат рибата, рибната икра или организмите со кои се хранат рибите, фрла во риболовните води отпадоци, мрши, пиловина и кора од дрво; кисне лен и коноп надвор од местата одредени за таа цел;
4. продава и става во промет видови риби за кои е определен ловостој и риби под одредена големина без уверение дека потекнуваат од затворена вода, како и преработува риби уловени за време на ловостој;
5. без одобрение преградува риболовни води со цел вршење риболов со постојани или временни

средства или постројки кои го оневозможуваат преминот на рибите; без одобрение лови риби на оддалеченост помала од 200 метра од брани на хидроцентрали, на канали од мелиоративно подрачје и слични постројки каде рибите имаат слободен премин и ако поставува уреди за ловење риби на такви премини;

6. без одобрение внесува во отворените и затворените води такви видови риби и други животни кои до тогаш во тие води ги немало;

7. лови риби и други корисни животни за време на ловостој и под најмалата дозволена големина на истите; постапува спротивно на прописите за ограничување во поглед употребата на риболовни средства, големината на окцата на рибарските мрежи, ограничување на одделни начини на риболов, а особено ноќниот риболов;

8. не се придржува кон прописите за временна или постојана забрана за лов на ретки или проредени видови риби и други корисни животни;

9. не презема мерки за сузбивање на рибни болести, мерки за заштита на рибници, полурибници, мрестилишта и постројките во врска со нив, за обезбедување враќањето на рибите од поплавено подрачје во водата од која станала поплавата како и за кршење на прописите за постапка со рибите и оплодената икра наменета за порибување на отворените води;

10. на својот персонал односно на своите членови не издава лични објави, лови риби со огнестрелно оружје; без одобрение лови риба со остави; собира риба убиена или зашеметена со забранети средства;

11. лови риби во риболовно подрачје или ревир кое не ѝ е дадено на користење.

За дејание од став 1 на овој член ќе се казнат и одговорните лица во стопанските организации и установите за унапредување на рибарството со парична казна од 5.000—20.000 динари.

Со парична казна од 5.000—20.000 динари или со затвор до 15 дена, а во случај на материјална заинтересираност со парична казна од 5.000—20.000 динари и затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок граѓанин што ќе изврши дејание означено во став 1 од овој член.

### Член 43

Со парична казна од 3.000—15.000 динари ќе се казни за прекршок спортски риболовец кој:

1. врши риболов без дозвола;
2. продава или заменува уловени риби;
3. врши спортски риболов со недозволен риболовни средства и го надмине максималниот дозволен дневен улов;
4. ја отстапи својата риболовна дозвола на друго лице;
5. врши риболов надвор од подрачјето за кое му е издадена дозвола.

### Член 44

За пропуштање должноста да се грижи за малолетник за кој е должен да се грижи, родителот односно старателот ќе се казни со парична казна до 10.000 динари, ако малолетникот:

1. лови риби и други корисни водни животни за време на ловостојот;

2. лови риби со помош на експлозивни или наркотични средства и други непозволени средства и начини на риболов.

#### Член 45

Со парична казна до 15.000 динари за прекршок ќе се казни кој:

1. не ги пријави во регистарот риболовните средства;

2. го спречува нормалното вршење должноста на органите надлежни за чување на риболовните води, како и на овластените лица од членовите 38 и 39 на овој закон.

#### Член 46

Покрај казната за прекршок од членовите 42, 43, 44 и 45 од овој закон, се изречува против сторителот и заштитна мерка одземање на уловот здобиен со прекршок, а може да се изрече и заштитна мерка одземање на риболовните средства со кои е извршен прекршокот.

Чуварите на риболовот можат од сторителот на прекршокот времено да ги одземат риболовните средства и уловот доколку го затекнат при вршењето на прекршокот. Рибите и другите водни животни уловени за време на ловостој и под дозволената минимална големина, ако се живи се враќаат веднаш во водата. Ако не се живи, веднаш ќе се продадат. Парите добиени со продажба за времено одземен улов и риболовните средства се предаваат на надлежниот судија за прекршоци.

#### Член 47

Доколку самостојниот професионален рибар биде повторно казнет за прекршок по овој закон, дозволата за стопански риболов може да му се одземе за време од шест месеци до три години.

На рибар од претходниот став што е казнет за кривично дело незаконит риболов или недопуштена трговија му се одзема дозволата за риболов за време до пет години.

#### Член 48

Административно-казнената постапка по прекршоците од член 42 став 1 и 2 од овој закон ја води околинскиот судија за прекршоци, а по прекршоците од член 42 став 3 и членовите 43, 44 и 45 од овој закон општинскиот судија за прекршоци.

### IX. Преодни и завршни одредби

#### Член 49

Управувањето со риболовните води и нивното користење ќе се сообрази со одредбите на овој закон најдоцна до 31 декември 1959 година.

Дозволите за стопански и спортски риболов издадени до денот на влегувањето во сила на овој закон важат до крајот на 1959 година.

#### Член 50

Затечените индивидуални рибари кои не располагаат со пропишаната стручна спрема се должни својата стручна спрема да ја оформат во рок од три години од денот на влегувањето во сила на овој закон по прописи што ги донесува Секретаријатот за труд на Извршниот совет.

#### Член 51

Од денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за рибарство („Служ-

бен весник на НРМ“ бр. 21/50 и 30/51), како и сите прописи донесени врз основа на него.

#### Член 52

Овој закон влегува во сила по истекот на 30 дена по неговото објавување во „Службен весник на НРМ“.

#### 75.

На основа член 25 став 1 од Уредбата за Југословенската земјоделска банка („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/58), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДБОР ЗА КРЕДИТИ ПРИ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА — ФИЛИЈАЛА — СКОПЈЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ

1. При Југословенската земјоделска банка — филијала — Скопје се формира Одбор за кредити.

2. Задаток на Одборот за кредити е:

а) да ги утврдува поблиските услови за одобрување на заеми и кредити од фондовите на Народна Република Македонија;

б) да одобрува заеми и кредити од фондовите на Народна Република Македонија;

в) да врши надзор над работата на Банката по работите на финансирањето во земјоделството и водостопанството од средствата на Народна Република Македонија.

3. Во Одборот се именуваат:

а) за претседател — Филип Николевски, пом. секретар на Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет;

б) за членови:

— Драги Трајановски, потпретседател на Главниот задружен сојуз на НРМ;

— Александар Мишев, генерален секретар на Земјоделско-шумарската комора на НРМ;

— Младен Саздов, претседател на Околинскиот задружен сојуз — Куманово;

— Душко Атанасовски, претседател на Околинскиот задружен сојуз — Тетово;

— Ангел Арсов, потпретседател на Народниот одбор на Штипска околија;

— Ванчо Алексовски, потпретседател на Народниот одбор на Титоввелешка околија;

— Нико Ничо, потпретседател на Народниот одбор на Битолска околија;

— Инж. Милан Косевски, управител на Деловното здружение „Лоза“ извоз — увоз — Скопје;

— Ристо Дуковски, потпретседател на Народниот одбор на Скопска околија;

— Ристо Бужаровски, директор на Југословенската земјоделска банка — филијала — Скопје.

4. Ова решение влегува во сила веднаш а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-600/2

19 март 1959 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,  
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,  
Љупчо Арсов, с. р.

## Огласен дел

### ПРОМЕНА НА ИМЕ

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-18006/1 од 28 август 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Младеновски Каранфил, роден на 18 јули 1935 год. во село Стење, Охридско, од татко Младеновски Тодор и мајка Ристана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ивановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (63)

### СЛУЖБЕН ОГЛАС

Со решението на Секретаријатот за внатрешни работи на Народниот одбор на Скопска околија, Скопје, бр. 04-2999-2 од 26-III-1959 година е одобрено осврнувањето и работата на Здружението на тутуно-производителите од општината „Саат Кула“ — Скопје, со седиште во Скопје, а со право на дејност на територијата на Скопска околија. (786)

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Ника Методија Тојтова, по маж Петре Белимовска, ул. „307“ бр. 16, Скопје, подаде тужба за утврдување на брак против тужениот Петре Стојче Белимовски, од с. Крушоради, а сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Петре Стојче Белимовски, од с. Крушоради, а сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден старател, кој ќе го застапува на расправата на негови разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 337/59. (62)

#### ОКРУЖЕН СУД ВО КУМАНОВО

Шефика Неџми Шероли, работничка од Куманово, подаде тужба за развод на бракот против тужениот Неџми Аџи Шероли, работник од Куманово, а сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Неџми Аџи Шероли, од Куманово, а сега со непознато место на живеење во Грција, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден старател, кој ќе го застапува на расправата на негови разноски.

Од Окружниот суд во Куманово, Г. бр. 169/59.

#### ОКРУЖЕН СУД ВО ТЕТОВО

По тужбата на тужителката Хурие Беџети, од град Тетово, ул. „Јане Сандански“ бр. 61, против тужениот Камил Камили, од град Тетово, а сега со

непозната адреса, е покрената постапка поради развод на бракот. Вредност на спорот 36.000 дин. Окружниот суд во Тетово го поканува тужениот веднаш да му достави на судот точна адреса каде сега живее. Во противно, ќе му биде одреден за старател Никола Зафировски, со стан во ул. „Јане Сандански“ бр. 69, кој во негово име ќе го застапува во овој спор.

Од Окружниот суд во Тетово, Г. бр. 574/58.

#### ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

При Околинскиот суд во Гостивар е покрената постапка за расправување оставината на пок. Бајрам Хамита Зибири, бивш од с. Форино, општина Гостивар, околија Тетово.

Согласно со член 219 од Законот за наследство, се поканува наследникот Хамит Зибири во рок од една година од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави на овој суд и даде наследничка изјава лично или преку полномошник. Во противен случај, по истекот на рокот ќе му се постави старател и врз основа на неговата изјава и останатите сведенија, со кои располага судот, ќе се расправи оставината.

Од Околинскиот суд во Гостивар, О. бр. 58/57. (65)

### РЕГИСТРАЦИЈА НА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 04-17614/58 од 25-II-1959 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 57 под рег. бр. 57 установата под назив: **Радиолошки институт, со седиште во Скопје**. Предмет на работењето на установата е:

1) **Настава:** Ги воведува студентите во теоретските и практични знаења и во методите на научната работа поради подготвување на висококвалификувани стручњаци од областа на медицинската струка. Изградува научен и наставен подмладок. Усовршува лекари од дипломатски студии, како и лекари на специјализација.

Организира курсеви по радиологија за практични лекари.

Одржува практична и теоретска настава за болничките и средномедицинските школи.

2. **Научна работа:** Создава услови за научна работа на наставниците и факултетските соработници.

Одржува научно-стручна соработка со другите клиники и институти при Медицинскиот факултет и другите универзитетски установи во Скопје и со оние во земјата и странство. Одржува научни и културни врски со останатите општествени установи и организации во земјата, како и меѓународна и стручна соработка со цел да ја унапреди науката за примена на ренгенови и радиумови зраци во дијагностиката и терапијата.

Пренесува стручни и практични искуства на болнички и поликлинички установи во Републи-

ката, непосредно или посредно, преку лекарските друштва и научните секции на друштвата.

**3. Здравствени задачи:** Укажува стручна медицинска помош во лекувањето на болните со современа ренгенова дијагностика и радиотерапија.

Ги решава дијагностичките, тераписките, и префилактичните проблеми особено во врска со борбата против ракот.

Работи на унапредувањето на народното здравје и подигањето на здравствената култура во народот.

Установата е основана со решението на Универзитетскиот совет — Скопје број 2010 од 31-XII-1957 год.

Со установата управува управен одбор, како колективен орган.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Медицинскиот факултет — Скопје.

Установата ќе ја потпишуваат и претставуваат следните лица: 1. доцент доктор Димитар Тевчев, в. д. управител на Радиолошкиот институт — Скопје, 2. Шатаровски Нове, пом. управител, и 3. Бабамова Ружица, сметководител, шеф на сметководството.

Бр. 04-17614/58 од Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје. (378)

## КОНКУРСИ

На основа член 310 од Законот за јавните службеници, Конкурсната комисија на Гинеколошко-акушерската клиника при Медицинскиот факултет — Скопје, распишува

### КОНКУРС

за 2 лекара на специјализација

Услови:

1. да завршиле приправнички лекарски стаж;
2. да поминале 2 години на лекарска теренска служба;
3. да положиле стручен испит; и
4. да имат одобрение од установата каде се за- послени дека ќе можат да конкурираат.

Понуди заедно со документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до Конкурсната комисија на Гинеколошко-акушерската клиника — Скопје, до пополнување на местата.

(827)

Советот при Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ во Скопје

распишува

### КОНКУРС

- 1) за играорци и играорки,
- 2) за музичари.

Услови:

под 1 да не се помлади од 17 години ниту постари од 23 години. Да имаат усет за ритам, слух и глас за пеење,

под 2 да покрај својот главен инструмент владее обилгатно и еден тамбурашки или народен инструмент.

Рок на траењето на конкурсот е до 30 мај 1959 година.

Пријавите за конкурсот се поднесуваат до Дирекцијата на Ансамблот.

Плата по Уредбата за уметничкиот персонал. (828)

Конкурсната комисија при Здравната станица, Липково

распишува

### КОНКУРС

за пополнување работното место ЛЕКАР од општа пракса во здравната станица — с. Липково.

Услови: завршен медицински факултет, со 2 години практика и положен стручен испит.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна и посебниот додаток по Правилникот на Здравната станица. а

Молбите со сите документи по член 31 од Законот за јавните службеници се примат во рок од 20 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на НРМ“. (829)

### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                    | Страна |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 74. Указ за прогласување на Законот за рибарство                                                                                   | 233    |
| Закон за рибарство                                                                                                                 | 233    |
| 75. Решение за формирање Одбор за кредити при Југословенската земјоделска банка — Филијала — Скопје и именување членови на одборот | 238    |